

Bitola Outdoor ФЕСТИВАЛ 2022

ИЗЈАВА

Име и презиме на учесникот	
Датум на раѓање	
Адреса на живеење и град	
Контакт телефон	

Со пополнување на пријавата се пријавувам за фестивалот **“Bitola outdoor festival”**, кој ќе се одржи на ден _____ година и **изјавувам** дека под полна одговорност ги прифаќам правилата на организаторот на овој настан, пропишани со правилникот кој е објавен на нивната веб страна и истите ги прочитав при извршената регистрација. Изјавувам дека се чувствувам физички и психички способен/-на, здрав/-а, што значи дека немам проблеми поради кои би можел да биде оневозможен/-а да учествувам во активностите од програмата на **“Bitola outdoor festival”** Секое учество е на сопствена одговорност.

Битола, _____ год.

ПОТПИС на родител
(За деца помали од 18г.)

ПОТПИС

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНОТ **“Bitola outdoor festival”**

Член 1

Секој учесник пред стартот потпишува поединечна изјава во која изјавува дека возењето на МТБ турата, планинарската тура, се на сопствена одговорност и дека ќе ги почитува правилата за учество и протоколите за своја изаштита и заштита на другите од вирусот Corona ili Covid објавени страна на организаторот. Целокупната одговорност е на страна на учесникот. Изјавата е валиден документ со кој организаторот може да ја потврди пред надлежни органи.

Член 2

Секој учесник треба да има со себе комплетна велосипедска опрема (кацига, заштитни ракавици, соодветна облека за возење и сл.). Возењето без кацига е на одговорност на учесникот. Организаторот на стартот на турата им соопштува на учесниците за правилата за носење на кацига. Исто така потребна е соодветна психовизичка подготвеност за планинарските тури, исхраната е од ранец, вода најмалку 1.л. и планинарска опрема согласно временските прилики и најавена временска прогноза.

Член 3

Секој учесник треба да има со себе комплетна планинарска опрема (соодветен ранец, добри чевли, соодветна облека за заштита од ветер и дожд, храна, вода најмалку 1.л. заштита од сонце). Учесството без комплетна опрема е на одговорност на учесникот. Организаторот на стартот на турата им соопштува на учесниците за правилата. Исто така за планинарските тури е потребна е соодветна психовизичка подготвеност.

Член 4

Организаторот не превзема никаква одговорност во случај на кражба или оштетување на личните предмети на учесниците во зоната на ски центарот Ниже поле и надвор од неа, затоа ги советува сите учесници да ги носат вредните предмети со себе.

Член 5

Учесниците прифаќаат да бидат дел од снимениот материјал (фотографии, видеа и сл) со кои подоцна организаторот ќе може да ги употреби за сопствени цели (снимање на документарци, видео клипови за настанот и сл.)

Член 6

Организаторите го задржуваат правото да направат измени на планот и програмата, особено ако тоа е поради временските прилики и безбедносни причини.